

Врз согласност со чл.384,385,387,388,388-а од Законот за трговски друштва (Сл.Весник на РМ бр.28/2004;бр.25/2007;бр.42/2010;бр.61/16) и чл.25 од Статутот на Акционерското друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Фруктал Мак -Скопје, с.Моране, Управниот одбор објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За свикување на седница на годишно собрание на ФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕ

Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 15.05.2020 година со почеток во 10,00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје, со седиште во с.Моране,ул.5 бр.41, Скопје.

За собранието на Акционерското друштво се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

Процедурален дел:

- 1.Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери;
- 2.Утврдување на кворум за работа;
- 3.Избор на Претседавач на Собранието;

Работен дел:

- 4.Усвојување на записникот од собранието на Акционери одржано на ден 02.12.2019 година;
- 5.Разгледување на извештајот на Претседателот на УО за работата на друштвото за 2019 година;
- 6.Извештај за економско финансиската ревизија на друштвото за 2019 година изготвен од страна на овластен ревизор;
- 7.Разгледување и усвојување на годишната сметка за 2019 година со извештајот за работењето на друштвото за 2019 година;
- 8.Одобрување на работата на Надзорниот и Управниот одбор за 2019 година;
- 9.Констатирање престанок на мандат и избор на член на Надзорен одбор;

10.Констатирање неотповиклива оставка и избор на член на Надзорен одбор;

11.Назначување на овластен ревизор;

12.Измена на Статутот на друштвото.

Акционерите треба да го пријават своето учество на собранието најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание со писмена пријава за учество во седиштето на друштвото.

Секој акционер може да овласти свој полномошник на Собранието со полномошно дадено во писмена форма и заверено на нотар.

Акционер може да овласти свој полномошник и со полномошно дадено во писмена форма кое не е заверено на нотар ,при што акционерот кој го издал полномошното треба веднаш писмено да го извести друштвото за даденото полномошно кое треба да биде приложено кон пријавата за учество.Акционерот кој нема да го извести друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Ако полномошното не содржи ограничувања или налог полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот кој го дал полномошното.

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред.

Акционерите кои заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акциите со право на глас можат по писмен пат да предложат дополнување на дневниот ред со вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собрание кое е веќе свикано, ако истовремено приложат и образложение за предложената точка или ако предложат одлука по предложената точка, како и да предлагаат одлуки и да поставуваат прашања до друштвото за точките на дневниот ред

Барањето за вклучување точки во дневниот ред на собранието кое што е свикано, предлагањето одлуки и поставувањето прашања се доставува до свикувачот на собранието во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за учество на собранието.

Увид во материјалите од дневниот ред акционерите можат да извршат 15 дена пред одржувањето на собранието, во просториите на друштвото во Скопје, с.Моране, од 08,00-14,00 часот како и на интернет страната на друштвото www.fructal.com.mk. на која се објавени и сите информации согласно чл.388-б од Законот за трговски друштва.

Претседател на управен одбор

Зоран Ѓуриќ

ПРЕДЛОГ

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 15.05.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на записникот од седницата на собранието на акционери на
ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

чл.1

Се усвојува записникот од седницата на собранието на акционери на АД ФРУКТАЛ МАК Скопје одржана на ден 02.12.2019 година.

чл.2

Записникот од седницата на Собранието на Акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје одржана на ден 02.12.2019 година е составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

ФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕ

**Финансиски извештаи
за годината што завршува
на 31 декември 2019**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	3 - 4
Извештај за сеопфатната добивка	5
Извештај за финансиската состојба	6
Извештај за промени во главнина	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9 - 32

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До Акционерите на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

Извештај на финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Фруктал Мак АД Скопје (“Друштвото”) кои што ги сочинуваат извештајот за финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2019 година, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промените на капиталот, извештајот на паричните текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени во Република Северна Македонија и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи на Друштвото ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2019 година, неговите резултати од работењето и неговите парични текови за годината што тогаш заврши во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Обрнување на внимание

Ние сакаме да обрниме внимание на белешката 24 од приложените финансиски извештаи со коишто се обелоденува дека Друштвото е тужена страна во судска постапка со поранешен купувач. Иако Првостепенот суд донесе одлука против Друштвото и после датумот на билансот на состојба, Апелациониот суд донесе одлука во корист на Друштвото, спорот е повторно вратен на одлучување пред Основниот суд. Друштвото оцени дека одливот на ресурси не е веројатен и не евидентираше резервација по овој основ во финансиските извештаи на 31 декември 2019 година. Нашето мислење не е квалификувано по овој основ.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството, исто така, е одговорно за подготовка на годишниот извештај за работење во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работење е конзистентен со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2019 година. Нашите постапки во врска со годишниот извештај за работење се извршени во согласност со МСР 720 прифатен во Република Северна Македонија и објавен во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година и се однесуваат само на оценка дали историските финансиски информации во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2019 година.



Владимир Соколовски

Управител



Даница Ганчева

Овластен ревизор

Ернст и Јанг овластени ревизори ДОО

Скопје, 10 април 2020 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
Година што завршува на 31 декември 2019
(Во илјади денари)

	Белешки	2019	2018
Приходи од продажба	5	353,963	316,492
Останати приходи	6	23,340	23,023
Вкупно деловни приходи		377,303	339,515
Набавна вредност на продадени материјали		-	(161)
Зголемување/ (намалување) на залиха на готови производи и производство во тек		16,049	(17,889)
Потрошени материјали и сировини	7	(251,345)	(213,322)
Трошоци за енергија и услуги	8	(42,283)	(34,826)
Трошоци за вработените	9	(39,326)	(33,085)
Трошоци за амортизација	12	(14,677)	(15,902)
Останати трошоци	10	(26,536)	(15,320)
Вкупно деловни трошоци		(358,118)	(330,505)
Добивка од деловното работење		19,185	9,010
Расходи за финансирање, нето (Негативни)/позитивни курсни разлики, нето	20	(1,906)	(2,377)
		4,840	146
Добивка пред оданочување		22,119	6,779
Данок на добивка	11	(2,544)	(1,326)
Нето добивка		19,575	5,453
Останата сеопфатна добивка по оданочување:			
Добивка од ревалоризација на недвижности		12,227	-
Ослободување на одложена даночна обврска од ревалоризација на недвижности		-	-
		12,227	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		31,802	5,453

Белешките кон финансиските извештаи
Претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управниот одбор на 09.04.2020 година.

Одобрено од:

Зоран Гурик
Генерален Директор



Наташа Пешевска
Раководител на финансии



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
Година што завршува на 31 декември 2019
(Во илјади денари)

	<u>Белешки</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	12	2,392	2,247
Недвижности, постројки и опрема	12	376,739	364,014
		<u>379,131</u>	<u>366,261</u>
Тековни средства			
Залихи	13	88,185	62,046
Побарувања од купувачи и останати побарувања	14	87,481	92,069
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	14	894	1,851
Пари и парични еквиваленти	15	38,964	59,674
		<u>215,524</u>	<u>215,640</u>
Вкупни средства		<u>594,655</u>	<u>581,901</u>
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Основна главнина	16	536,640	536,640
Резерви		87,608	75,381
Акумулирана загуба		(367,921)	(387,252)
		<u>256,327</u>	<u>224,769</u>
Обврски			
Нетековни обврски			
Обврски по долгорочни кредити	17	64,358	82,765
Резервирања за пензии и јубилејни награди	18	1,261	1,261
		<u>65,619</u>	<u>84,026</u>
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати обврски	19	254,391	254,796
Тековна доспеаност на долгорочни кредити	17	18,318	18,310
		<u>272,709</u>	<u>273,106</u>
Вкупно главнина и обврски		<u>594,655</u>	<u>581,901</u>

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
Година што завршува на 31 декември 2019
(Во илјади денари)

	Основна главнина	Ревалори- зациона резерва за недвижности постройки и опрема	Акуму-лирана загуба	Вкупно
На 1 јануари 2018	289,995	75,381	(392,705)	(27,329)
Нето добивка за годината	-	-	5,453	5,453
Зголеување/намалување на Главината	246,645	-	-	246,645
Добивка од ревалоризација на основните средства	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-
На 31 декември 2018	536,640	75,381	(387,252)	224,769
На 1 Јануари 2019	536,640	75,381	(387,252)	224,769
Нето добивка за годината	-	-	19,575	19,575
Корекција на ДБ	-	-	(244)	(244)
Зголеување/намалување на Главината	-	-	-	-
Добивка од ревалоризација на основните средства	-	12,227	-	12,227
Вкупна сеопфатна добивка	-	12,227	-	12,227
На 31 декември 2019	536,640	87,608	(367,921)	256,327

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2018
(Во илјади денари)

	Белешки	2019	2018
Парични текови од оперативни активности			
Добивка пред оданочување		22,119	6,779
Корегирана за:			
Амортизација		14,677	15,902
Исправка на вредноста на побарувањата, нето		-	-
Расходи за финансирање, нето		1,906	2,377
Резервирања/(ослободувања на резервирања) за пензии за вработените и јубилејни награди		-	(325)
Приходи од вредносно усогласување на залихи		-	-
Продажба/Расходување на основни средства		-	(2,391)
Отпис на обврски		-	-
Вишок на залиха		(1,721)	
Кусок/расходување на залихи		1,231	-
Резервирање/(Ослободување) на резервации за судски спорови		-	(244)
Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал		38,212	22,098
(Зголемување)/Намалување на залихите		(25,649)	367
(Зголемување)/Намалување на побарувањата од купувачите и останатите побарувања		4,588	(5,469)
Зголемување/(Намалување) на обврски спрема добавувачи и останати обврски		(649)	(102,175)
Парични текови генерирани од оперативни активности		16,502	(85,179)
Платен данок на добивка		(1,587)	(2,193)
Платени камати, нето			(2,377)
Нето парични текови од оперативни активности		14,915	(89,749)
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на основни средства, нето		(15,320)	(115,105)
Нето парични текови од инвестициони активности		(15,320)	(115,105)
Парични текови од финансиски активност			
Приливи од зголемување на капитал		-	246,645
Приливи/(Одливи) од кредити, нет		(18,399)	18,340
Приливи/(Одливи) од камата од кредити,		(1,906)	
Нето парични текови генерирани од финансиски активности		(20,305)	228,305
Нето зголемување/(намалување) на пари и парични еквиваленти		(20,710)	23,451
Пари и парични еквиваленти на почетокот од годината		59,674	36,223
Пари и парични еквиваленти на крајот од годината	15	38,964	59,674

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Фруктал Мак АД-Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија, со седиште во с. Моране, Студеничани, Скопје.

Мнозински акционер на Друштвото е Фруктал д.д Ајдовщина од Република Словенија која има 95,92% сопственост на Друштвото. Крајно матично друштво е Нектар доо, друштво регистрирано во Република Србија.

Основна дејност на Друштвото е производство и продажба на овошен џус, нектар, бебешка храна и безалкохолни пијалоци од брендот на Фруктал. Покрај основната дејност, Друштвото одгледува и обработува свежо овошје.

На 31 декември 2019 година Друштвото има 58 вработени (2018: 57 вработени). Финансиските извештаи на Друштвото беа одобрени од Управниот одбор на 9 април 2020 година.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 38/2014, 41/2014, 138/14, 88/15, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство ("Службен весник на РМ" 159/09, 164/10 и 107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

Во периодот заклучно со 31 декември 2009 година во примена беа меѓународните сметководствени стандарди објавени во Службен весник на Република Македонија како што следи:

- На 30 декември 2004 година беа објавени ревидираните Меѓународни сметководствени стандарди, МСС 1 до МСС 39, претходно со важност од 5 ноември 1999 година. Датумот на стапување во сила на сите ревидирани стандарди е 1 јануари 2005 година. Понатаму, Меѓународните сметководствени стандарди МСС 40 и МСС 41 беа објавени и стапија на сила од 1 јануари 2005 година.
- Меѓународниот стандард за финансиско известување МСФИ 1 беше објавен на 10 февруари 2005 година. Датумот на стапување во сила е 17 февруари 2005 година.
- На 29 декември 2005 година беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување, МСФИ 2 до МСФИ 7. Датумот на стапување на сила е 30 декември 2005 година.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Ставките вклучени во финансиските извештаи на Друштвото се мерени користејќи ја валутата на примарното економско окружување во кое Друштвото ги извршува своите операции (функционална валута) која е македонски денари (МКД). Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари, освен ако не е поинаку наведено. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се префрлени во функционалната валута користејќи ги девизните курсеви на датумот на трансакцијата или вреднувањето во случај кога ставките се повторно мерени. Добивките и загубите од промена на девизни курсеви при срамнување на таквите трансакции и од префрлување на монетарните средства и обврски деноминирани во странски валути по девизните курсеви на крајот на годината се признаени во билансот на успех. Паричните средства и побарувања / обврски искажани во странска валута на датумот на изготвувањето на билансот на состојба се претвораат во денари според средниот девизен курс на Народна Банка на Република Македонија важечки на денот на известувањето.

Добивките и загубите од промена на девизните курсеви се презентирани во билансот на успех во линијата “Финансиски приходи” или “Финансиски трошоци”.

Следните курсеви се земени при префрлување на салдата на следните валути во Македонски денари на денот на известувањето:

	31 декември 2019	31 декември 2018
	МКД	МКД
ЕУР	61.4856	61.4950
УСД	54.9518	53.6887

2.3 Принцип на континуитет

Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2019 година оставари нето добивка после оданочување во износ од 19,575 илјади денари. На 31 декември 2019 година Друштвото има позитивен капитал во износ од 256,327 илјади денари. Долгорочни обврски во износ од 64,358 илјади денари кои се обврски спрема матичната компанија. Исто така, тековните обврски ги надминуваат тековните средства за 57,185 илјади денари. Од вкупните 272,709 илјади денари тековни обврски 127,716 илјади денари се обврски спрема матичната компанија.

Способноста на Друштвото да ги подмири своите обврски зависи од континуиранта поддршка на матичната компанија. Матичната компанија ја потврди својата намера да продолжи до го подржува работењето на Друштвото со писмо на поддршка и го покрива период од најмалку дванаесет месеци по датумот на известување на 31 декември 2019 година. Матичното друштво се обврза врз основа на неговото писмо да даде поддршка на Друштвото во финансирањето на неговите обврски доколку Друштвото нема доволни извори да го стори тоа.

Раководството на Друштвото претпоставува дека зголемувањето на производството, поволните услови за безалкохолни пијалоци и пазарот за сируп, како и постојаното намалување на оперативните трошоци, ќе има позитивно влијание врз деловното работење на Друштвото во подоцнежните периоди. Со оглед на акциониот план и гореспоменатите очекувања, раководството претпоставува дека тоа ќе генерира доволно парични приливи за подмирување на тековните обврски и за секојдневните деловни активности на Друштвото.

Земајќи ги во предвид сите овие факти, раководството на Друштвото заклучи дека употребата на принципот на континуитет е соодветна во подготовката на финансиските извештаи и дека нема материјална неизвесност што може да предизвика сомневање во врска со способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на принципот на континуитет.

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката дека Друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет на 31 декември 2019 година и на датумот на издавање на овие финансиски извештаи, земајќи го во предвид горе наведеното и продолжувањето на финансиската поддршка од Матичното друштво.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Признавање на приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходот од продажба на производи и стоки се признава кога ќе бидат исполнети сите од следните услови:

- Друштвото му ги пренело на купувачот значајните ризици и награди од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува ниту континуирана менаџерска инволвираност до степенот кој вообичаено се поврзува со сопственоста, ниту пак ефективна контрола над продадените производи;
- Износот на приходот може веродостојно да се измери;
- Веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото; и
- Трошоците кои се направени или треба да бидат направени во врска со трансакцијата можат веродостојно да се измерат.

3.2 Трошоци за камати

Трошоците за камати се признаваат како трошок во периодот во кој што настануваат.

3.3 Наеми

Наемите во кој значителен дел од ризикот и правото на сопственост се задржани од наемодавецот се класифицирани како оперативни наеми. Сите исплати на оперативните наеми се прикажани праволиниски во билансот на успех за периодот на наемот.

3.4 Износи искажани во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странски валути се искажуваат во денари на денот на извештајот за финансиската состојба со примена на официјалните курсеви кои важат на тој ден.

Позитивните и негативните курсни разлики, кои произлегуваат од разликите во девизниот курс, се евидентираат во извештајот за финансиската состојба во периодот кога настануваат.

3.5 Даноци

Данок на добивка

Законот за данок на добивка ја одредува даночната основа како разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во согласност со сметководствената регулатива и сметководствените стандарди, презентирани во извештајот за сеопфатна добивка.

Даночната основа е зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и потценетите приходи со поврзаните друштва (приходи од камата и трансферни цени). Непризнаените расходи што не се во склоп на дејноста на компанијата, што не се неопходни за остварување на дејноста и не се резултат од деловните активности на пр. (репрезентација, подароци, менаџерско осигурување и други лични доходи над законски одредените лимити) намалени за даночните одобренија и други даночни ослободувања.

Даночниот период за кој се пресметува данок на добивка е календарската година. Моменталната валидна стапка на данок на добивка е 10%.

Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.5 Даноци (продолжение)

Данок на додадена вредност (продолжение)

- Кога данокот на додадена вредност на набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средство или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данок на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност, побарување од или обврска спрема даночните власти е вклучен како дел од побарувањата или обврските во билансот на финансиската состојба.

3.6 Недвижности, постројки и опрема

Недвижности

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по ревалоризациона вредност која што претставува проценета вредност намалена за акумулираната амортизација и последователните акумулирани загуби поради обезвреднување.

На 31 Декември 2015, вредноста на недвижноста и опремата беше предмет на проценка од страна на независен проценител.

Според сметководствената политика на Друштвото, средствата редовно ќе бидат предмет на проценка, секои 3 - 5 години. Извршена е проценка на недвижниот имот со состојба 31.12.2019 година од страна на независен проценител.

Секое зголемување на вредноста на средствата кое потекнува од ревалоризација, се признава во извештајот за сеопфатна добивка, освен во случај кога за истото средство претходно е признаена загуба од ревалоризација во билансот на успех, во кој случај зголемувањето на вредноста се признава во билансот на успех до износот на претходно признаената загуба. Намалувањето на сметководствената вредност како резултат на ревалоризацијата се признава во билансот на успех до износот за кој што загубата ја надминува ревалоризационата резерва, а се однесува на претходна ревалоризација на тоа средство. При отуѓување, ревалоризационите резерви поврзани за конкретното средство предмет на отуѓување, се трансферираат во задржана добивка.

Опрема

Опремата се евидентира по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување.

Иницијалниот трошок се состои од набавната цена, вклучувајќи и царини, даноци, такси и сите останати трошоци кои директно може да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Набавениот софтвер, кој што претставува составен дел од соодветната опрема, се капитализира како дел од таа опрема.

Трошоците за одржување и поправки се признаваат во извештајот на сеопфатна добивка во периодот во кој настанале.

Амортизација

Амортизацијата се пресметува со примена на праволиниска стапка, а со цел да се алоцира набавната или ревалоризираната вредност на недвижностите, постројките и опремата во текот на нивниот проценет век на употреба. Проценетиот корисен век и амортизациониот метод се прегледуваат на крајот на секоја година, со ефектите на сите промени врз проспективни основи.

Годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки се следните:

Градежни објекти	2.5%
Машини	10%
Компјутери	25%
Моторни возила	25%
Останата опрема	20%-25%

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.7 Исправка на вредноста на средствата

За секој период на известување, Раководството ја разгледува сметководствената вредност на материјалните средства. Доколку постојат индикации дека средствата се можеби оштетени, надоместувачката вредност на средството се проценува за да се одреди износот на загубата поради оштетување. Доколку надоместувачката вредност на конкретното средство не може да биде проценета, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на единицата која генерира пари, на којашто поединечното средство и припаѓа.

Надоместувачката вредност е пазарната вредност или вредноста во употреба, во зависност која е поголема. За проценка на вредноста во употреба идните парични текови се дисконтираат до нивната надоместувачка вредност, аплицирајќи ја дисконтната стапка пред оданочување која што ја искажува нето сегашната вредност како и ризикот специфичен за тоа средство.

Доколку надоместувачката вредност на средството (или единицата која генерира пари) е помала од неговата сметководствена вредност, тогаш сметководствената вредност на средството (или единицата која генерира пари) се намалува на неговата надоместувачка вредност. Загуба поради оштетување на средства се признава како трошок во моментот кога настанува.

На последователното корегирање на загубите од исправката, сметководствената вредност на средството (или единицата која генерира пари) е зголемена до проценетата надоместувачка вредност за тоа средство, но не повисока од сметководствената вредност пресметана под претпоставка загубата од оштетување да не била признаена.

На ден 31 декември 2019 година, врз основа на проценка на Раководството на Друштвото, не постојат индикации за обезвреднување на вредноста на основните средства.

3.8 Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност.

3.8.1 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Старосната структура користена за проценка на обезвреднувањето на побарувањата е како што следи:

<u>Ден на доспевање</u>	<u>% на исправка</u>
120-180 дена	10%
181- 360 дена	50%
Над 360 дена	100%

Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се резервира (отпишува) во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признава во извештајот за сеопфатна добивка.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**3.8 Финансиски инструменти (продолжение)****3.8.2 Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

3.8.3 Обврски по кредити

Трошоци за позајмување иницијално се признаваат по нивната објективна вредност намалени за настанатите трошоци поврзани со позајмиците. По почетното признавање, сите каматоносни кредити и позајмици последователно се мерат по амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Долгорочните обврски по кредити главно се состојат од кредити деноминирани во ЕУР кои се конвертирани во денари по средниот девизен курс на Народна банка на Република Македонија на датумот на извештајот за финансиската состојба. Сите износи кои доспеваат за плаќањето во период од 12 месеци од денот на извештајот за финансиската состојба се класифицирани како тековни обврски, освен ако Друштвото нема безусловно право да го одложи подмирувањето на обврската.

3.9 Залихи

Залихите се водат по пониската вредност од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност содржи директни и зависни трошоци кои настанале при доведување на залихите во нивната сегашна состојба и на сегашната локација, а се одредува врз основа на методот на пондерирани просечни цени, освен трошокот за сировини и материјали каде се користи ФИФО методот.

Нето реализационата вредност претставува проценета продажна вредност намалена за проценетите трошоци за довршување и проценетите трошоци потребни да се изврши продажбата.

3.10 Капитал

Капиталот на Друштвото го сочинуваат:

- основната главнина која е еднаква на номиналната вредност на сите акции (запишан и уплатен капитал);
- зголемување на капиталот по основ на емитување на обични акции
- зголемување на капиталот по основ на распоредена ревалоризациона резерва, (прокнижен распоред од ревалоризациона резерва од поранешни години) и
- задржана добивка / акумулирани загуби од претходни години.

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од обични акции. Имателите на обични акции имаат право на глас на седница на Собранието на акционери (една акција дава право на еден глас) и право на исплата на дел од добивката (дивиденда).

3.11 Резервирања и потенцијални обврски**Општо**

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ја подмири обврската и кога износот на обврската со голема веројатност може да се предвиди.

Признаениот износ како резервирање претставува најдобрата проценка на издатокот неопходен за подмирување на сегашната обврска на датумот на извештајот за финансиска состојба, притоа земајќи ги во предвид сите ризици и неизвесности кои го опкружуваат износот на обврската.

За потенцијалните обврски не се врши резервирање. Потенцијална обврска е можна обврска која произлегува од минат настан и чиешто постоење ќе биде потврдено само со случување или не - случување на еден или повеќе неизвесни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото, или сегашна обврска која произлегува од минат настан но не е признаена, бидејќи не е веројатно дека ќе има одлив на ресурси кои вклучуваат економски користи за исплата на таа обврска или не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската. Друштвото направи проценка на можноста и веродостојноста да се изгуби судскиот спор со поранешниот купувач, како што е обелоденето во белешка 24, потенцијални обврски.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)**3.11 Резервирања и потенцијални обврски (продолжение)****Отпремнини за пензионирање и јубилејни награди**

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на пензиските планови.

Друштвото, исто така, исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија или договорна отпремнина по програма за технолошки вишок, како и јубилејни награди во зависност од годините на служба на работникот во износ од една до две просечни плати. Овие обврски се пресметани од страна на независни актуари со употреба на методата на проектирана кредитна единица.

3.12 Настани после датумот на известување

Настаните после датумот на известувањето, кои обезбедуваат евиденција за состојбата која постои на датумот на известувањето, се третираат како корективни настани во овие финансиски извештаи. Оние кои се индикативни на состојбата која произлегува после датумот на известувањето имаат третман на некорективни настани.

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ

Во примената на сметководствените политики на Друштвото, раководството треба да донесе одредени пресуди, проценки и претпоставки за сметководствената вредност на средствата и обврските кои не се лесно воочливи од другите извори. Проценките и придружните претпоставки се базирани на претходни искуства и други фактори кои се смета дека се релевантни. Реалните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на датумот на извештајот за финансиската состојба, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни корекции на сметководствената вредност на средствата и обврските во текот на наредната финансиска година.

4.1 Амортизација и депрецијација и применети амортизациони стапки

Пресметувањето на депрецијацијата и амортизацијата, како и депреционите и амортизационите стапки се базирани на економскиот животен век на имотот, опремата и нематеријалните средства. Еднаш во годината, Друштвото го прегледува корисниот животен век базиран на тековните проценки.

4.2 Исправка на вредноста на побарувањата

Пресметката на исправка на вредноста на спорните побарувања се заснова на проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат договорните обврски. Проценката се заснова на анализи на старосната структура на побарувањата, историските отписи, бонитетот на клиентите како и промените во условите за продажба, идентификувани по утврдувањето на соодветноста на исправката на вредноста на сомнителните побарувања. Ова ги вклучува и претпоставките за идното однесување на клиентите и резултирачките идни наплати. Раководството верува дека дополнителна исправка на вредноста, освен за резервирањата кои се веќе прикажани во финансиските извештаи, не е потребна.

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КЛУЧНИ ИЗВОРИ НА НЕСИГУРНОСТ ВО ПРОЦЕНКИТЕ (продолжение)

4.3 Објективна вредност

Објективната вредност на финансиските инструменти, за која нема активен пазар, е одредена со примена на соодветни методи на вреднување. Друштвото го применува сопственото професионално расудување во изборот на соодветните методи и претпоставки.

Политика на Друштвото е да ги обелодени информациите за објективната вредност на тие компоненти од средствата и обврските за кои постојат котирали цени и за тие за кои објективната вредност може да биде материјално различна од евидентираната вредност. Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски, со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може соодветно и веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Раководството ја проценува целосната изложеност на ризици, и во случаи кога проценките за објективната вредност на средствата не се реализираат, се признава резервација. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2019	2018
Приходи од продажба на домашен пазар	193,829	180,780
Приходи од продажба на странски пазар	187,618	162,202
Одобрени попусти на купувачи	(27,484)	(26,490)
	353,963	316,492

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2019	2018
Приходи од продажба на материјали	-	169
Приходи од маркетинг поддршка	3,129	3,363
Примени книжни одобренија	4,817	3,337
Вишоци по попис	1,721	539
Приходи од продажба на опрема	-	1,507
Приходи од продажба на амбалажа и полу-производи	9,551	11,251
Приходи од укинување резервирани трошоци за пензии и јубилејни награди на вработените	-	325
Останати приходи	4,122	2,532
	23,340	23,023

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СУРОВИНИ

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2019	2018
Потрошени материјали	251,254	213,275
Отпис на ситен инвентар	91	47
	251,345	213,322

8. ТРОШОЦИ ЗА ЕНЕРГИЈА И УСЛУГИ

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2019	2018
Транспортни трошоци	2,923	2,706
Трошоци за маркетинг	14,467	11,385
Репрезентации и спонзорства	475	998
Потрошена енергија	8,424	6,586
Трошоци за одржување	2,973	2,505
Наемнини	206	-
Осигурување	358	384
Банкарски трошоци	670	656
Комунални услуги	5,882	5,360
Шпедиторски услуги	1,526	1,258
Интелектуални услуги	26	17
Обезбедување на објектите	1,174	1,239
Трошоци за санитарни контроли	1,189	432
Останати услуги	1,990	1,300
	42,283	34,826

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2019	2018
Бруто плати за вработените	37,131	31,214
Дневници за службени патувања	475	506
Надоместоци за членовите на Управен и Надзорен Одбор	653	509
Отпремнини	51	134
Регреси за годишен одмор	657	604
Останати трошоци за вработените	359	118
	39,326	33,085

10. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2019	2018
Лиценци	19,994	7,402
Трошоци за адвокатски, нотарски и ревизорски услуги	1,966	1,296
Задржан данок од добивка	-	904
Кусоци на залихи	1,231	199
Расход на залихи	-	471
Капитална загуба од продажба на опрема	-	1,319
Трошоци од минати години	1,154	860
Останати трошоци	2,191	2,869
	26,536	15,320

11. ДАНОК НА ДОБИВКА

- а) Главните компоненти на данок на добивка признаени во извештајот за сеопфатна добивка и останата сеопфатна добивка се следните:

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2019	2018
Тековен данок на добивка, признаен во извештајот за сеопфатна добивка	2,544	1,326
Одложен данок на добивка, признаен во останатата сеопфатна добивка	-	-
	2,544	1,326

- б) Усогласувањето на данокот на добивка е како што следува:

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2019	2018
Добивка пред оданочување	22,129	6,779
Даночно непризнати расходи	3,312	6,478
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа	25,441	13,257
Данок на добивка	2,544	1,326
Вкупно	2,544	1,326

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2019 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на даночната основица којашто е составена од остварената добивка зголемена за износот на непризнати расходи за даночни цели и намалена за износот на приходи коишто се одбитна ставка во даночната основица.

12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Биолошки средства	Средства во подготовка и аванси	Вкупно
Набавна/ревалоризиран а вредност						
На 1 јануари 2019	116,791	179,175	354,982	1,202	-	652,150
Проценка на имот зголемување/намалување	(22)	20,745	-	-	-	20,723
Набавки/зголемување	-	2,156	11,848	-	14,435	28,439
Продажба расходуван/намалување	-	-	-	-	(14,004)	(14,004)
На 31 декември 2019	116,769	202,076	366,830	1,202	431	687,308
Исправка на вредност						
На 1 јануари 2019	-	68,040	219,676	420	-	288,136
Исправкана вредност по проценка	-	8,495	-	-	-	8,495
Амортизација за годината	-	4,485	9,332	120	-	13,937
Продажба/расход	-	-	4	-	-	-
На 31 декември 2019	-	81,020	229,008	540	-	310,568
Нето сметководствена вредност						
На 31 декември 2019	116,769	121,056	137,821	662	431	376,739
Набавна/ревалоризиран а вредност						
На 1 јануари 2018 (коригирано)	116,791	175,714	243,821	1,202	2,821	540,349
Набавки	-	3,461	112,581	-	-	116,042
Продажба и расходуван	-	-	(1,420)	-	(2,821)	(4,241)
На 31 декември 2018	116,791	179,175	354,982	1,202	-	652,150
Исправка на вредност						
На 1 јануари 2018 (коригирано)	-	63,597	209,393	300	-	273,290
Амортизација за годината	-	4,443	10,626	120	-	15,189
Продажба/расход	-	-	(343)	-	-	(343)
На 31 декември 2018	-	68,040	219,676	420	-	288,136
Нето сметководствена вредност						
На 31 декември 2018	116,791	111,135	135,306	782	-	364,014

12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжува)

Со состојба 31.12.2019 година извршена е проценка на земјиштето и зградите на друштвото од страна на независни проценители. Како резултат на проценката нето сметководствената вредност на земјиштето се намалува за 22 илјади денари, а кај зградите се зголемува за 20,745 илјади денари или вкупно ревалоризационен вишок признаен преку останатата сеопфатна добивка во вкупен износ од 12,227 илјади денари.

	Софтвер и останати нематеријални средства	Вкупно
Нето сметководствена вредност 01 Јануари 2018	-	-
Набавки	2,960	2,960
Амортизација за годината	(713)	(713)
На 31 декември 2018	2,247	2,247
	Софтвер и останати нематеријални средства	Вкупно
Нето сметководствена вредност 01 Јануари 2019	2,247	2,247
Набавки	885	885
Амортизација за годината	(740)	(740)
На 31 декември 2019	2,392	2,392

13. ЗАЛИХИ

	Во илјади денари 31 декември 2019	31 декември 2018
Суровини и материјали	46,180	35,906
Недовршено производство	15,952	15,940
Готови производи	28,656	12,798
Трговски стоки	180	185
Исправка на вредноста на залихите	(2,783)	(2,783)
	<u>88,185</u>	<u>62,046</u>
Ситен инвентар	4,791	4,702
Исправка на вредноста на ситниот инвентар	(4,791)	(4,702)
	<u>88,185</u>	<u>62,046</u>

Движењето на исправката за залихите е како што следи:

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември, 2019	2018
На 1 јануари	2,783	3,888
Намалување на исправката на вредност поради обезвреднување	-	(1,105)
Дополнителна исправка на вредност поради обезвреднување	-	-
	<u>2,783</u>	<u>2,783</u>

14. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Побарувања од купувачи од земјата	82,637	85,537
Побарувања од купувачи од странство – неповрзани страни	28,395	35,166
Побарувања од купувачи од странство – поврзани страни	3,238	4,572
Намалено за исправка на сомнителни и спорни побарувања	(36,006)	(36,004)
	78,264	89,271
Побарување за повеќе платен ДДВ	8,745	2,387
Однапред платени трошоци	360	354
Други побарувања	405	350
Побарувања за данок на добивка	894	1,851
Намалено за исправка на сомнителни и спорни побарувања	(293)	(293)
	88,375	93,920

Движењето на исправката за сомнителни и спорни побарувања е како што следи:

	Во илјади денари	
	Години што завршуваат на 31 декември, 2019	31 декември, 2018
На 1 јануари	36,297	36,297
Дополнителна исправка на вредност поради обезвреднување	2	-
	36,299	36,297

15. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Пари во банка:		
- во денари	22,386	38,675
- во странска валута	16,578	20,987
Пари во благајна:		
- во денари	-	12
	38,964	59,674

16. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2019 се состои од 1,724,530 целосно уплатени обични акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција. Во 2014 година Фруктал Ајдовшчина ги откупи 29,507 приоритетни кумулативни акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција од Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија и истите се конвертираа во обични акции. Во текот на 2018 година, Друштвото издаде 783.000 обични акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција. Акциите беа откупени од матичното друштво Фруктал Ајдовшчина, коишто го зголемија своето учество од 92,53% на 95,92%. Сопствениците на обични акции имаат право на повремена дивиденда и имаат право на еден глас по акција на Генералното Собрание на Друштвото, како и право на еднакво учество во случај на ликвидација на Друштвото.

16. ОСНОВНА ГЛАВНИНА (продолжува)

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2019 и 31 декември 2018 е како што следи:

	Број на акции 31 декември		Во % 31 декември	
	2019	2018	2019	2018
Фруктал Ајдовщина	1,654,195	1,654,195	95,92%	95,92%
Останато	70,335	70,335	4,08%	4,08%
	<u>1,724,530</u>	<u>1,724,530</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>

Во Централниот депозитар за хартии од вредност на име на Друштвото запишани се 3,816 обични акции. Истите не претставуваат сопствено откупени акции, туку се привремено евидентирани на име на Друштвото со оглед дека не се ажурирани персоналните податоци за иматели - физички лица за овој број на акции.

Со 31.12.2019 направена е проценка на основни средства со која се зголемуваат ревалоризационите резерви а истата ефектира на вредноста на Акционерскиот капитал и тоа, зголемување во нето износ 12,227 со што вкупниот износ на ревалоризациони резерви во 2019 изнесува 87,607 (2018 - 75,381)

17. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

Кредитор	Тековен дел 2019	Тековен дел 2018	Нетеко- вен дел 2019	Нетеко- вен дел 2018	Во илјади денари Каматна стапка	Доспева- ње
Фруктал д.д., Словенија						
Дог. на 649,766 евра	-	-	-	-	3-месечен EURIBOR + 2,00	01.01.2022
Дог. на 1,410,657.96 евра	-	-	-	-	3-месечен EURIBOR + 2,00	01.12.2021
Дог. на 1,944,342.91 евра	18,318	18,310	64,358	82,765	3-месечен EURIBOR + 2,00	30.06.2024
	<u>18,318</u>	<u>18,310</u>	<u>64,358</u>	<u>82,765</u>		
Вкупно:	<u>18,318</u>	<u>18,310</u>	<u>64,358</u>	<u>82,765</u>		

18. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПЕНЗИИ И ЈУБИЛЕЈНИ НАГРАДИ

	Во илјади денари 31 декември 2019	31 декември 2018
<i>Обврски во билансот на состојба за:</i>		
Отпремнини и јубилејни награди	<u>1,261</u>	<u>1,261</u>
<i>Приход / (трошок) во билансот на успех за:</i>		
Отпремнини и јубилејни награди	<u>51</u>	<u>48</u>

Движењето на резервирањата за пензии и јубилејни награди е како што следи:

	Во илјади денари Година што завршува на 31 декември, 2019	2018
На 1 јануари	1,261	1,309
Резервации / ослободување во годината	-	(48)
На 31 декември	<u>1,261</u>	<u>1,261</u>

19. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Обврски кон добавувачи од странство – неповрзани страни	12,480	18,022
Обврски кон добавувачи од странство – поврзани страни (белешка 22)	209,107	213,514
Обврски кон добавувачи од земјата	29,307	19,348
Пресметани камати по кредити	(6)	144
Обврски спрема вработени	3,245	2,898
Обврски од даноци	-	725
Останати обврски	258	145
	254,391	254,796

20. РАСХОДИ ЗА ФИНАСИРАЊЕ (НЕТО)

	Во илјади денари Години што завршуваат на 31 декември,	
	2019	2018
Приходи од камати од неповрзани страни	-	1
Расходи за камати од поврзани страни	(1,872)	(2,377)
Расходи за камати од неповрзани страни	(34)	(1)
	(1,906)	(2,377)

21. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СТРАНИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Продажби на:		
Нецтар, Србија	2,164	12,552
Хеба, Србија	-	2,979
	2,164	15,531
Набавки од:		
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија	38,143	279,357
Нецтар, Србија	29,129	111,496
Хеба, Србија	430	1,040
Југоинспект, Србија	-	-
	67,702	391,893
Трошоци за камата:		
Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија	1,872	2,377
	1,872	2,377
Износ што се должи на:		
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија – тековно работење	127,717	141,667
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија – кредити и камати	82,676	101,219
Нецтар, Србија	81,184	70,800
Хеба, Србија	208	1,040
Југоинспект, Србија	-	-
	291,785	314,726
Износ што се должи од:		
Нецтар, Србија	1,527	1,601
Хеба, Србија	1,711	2,979
	3,238	4,580

Фруктал д.д., Ајдовшчина има 95,92% сопственост над Друштвото. Друштвото набавува сокови и сирупи од Фруктал д.д. Ајдовшчина. Фруктал д.д. Ајдовшчина во текот на 2011 година стана дел од Групацијата Нектар. Во текот на 2012 година Друштвото почна да остварува меѓусебни трансакции со Нектар, Србија преку набавка и продажба на сировини, како и продажба на готови производи.

Друштвото стапува во трансакции со горенаведените поврзани страни врз основа на меѓусебно договорени услови.

Вкупните исплати на клучниот раководен кадар на Друштвото изнесуваат 5,520 илјади денари (2018: 4.817 илјади денари).

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Управување со капиталниот ризик

Друштвото управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина. Капиталната структура на Друштвото се состои од долгови, кои ги вклучуваат кредитите обелоденети во белешката 17, парите и паричните еквиваленти и вкупната главнина која припаѓа на акционерите составена од основна главнина, резерви и акумулирана загуба.

Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, набавките на нетековните средства се финансираат од долгорочни кредити обезбедени преку матичното друштво или други друштва на Групацијата.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:

	Во илјади денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	82,676	101,075
Пари и парични еквиваленти	(38,964)	(59,674)
Нето долг	43,712	41,401
Вкупна главнина	256,327	224,769
Нето показател на задолженост	1,2	1,2

Категории на финансиски инструменти

	Во илјади денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Финансиски средства		
Побарувања од купувачи, нето	78,264	89,271
Пари и парични еквиваленти	38,964	59,674
	117,228	148.945
Финансиски обврски		
Обврски по долгорочни и краткорочни кредити	82,676	101,075
Обврски кон добавувачи	250,894	250,884
	333,570	351,959

Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (валутен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ризик на ликвидност. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги намали овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се применуваат во Република Македонија.

Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и каматни стапки (види подолу). Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

Управување со девизниот ризик

Друштвото врши трансакции деноминирани во странски валути заради набавка на материјали, стоки и опрема, продажба на своите производи, обезбедување кредити и давање позајмици. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за да ги намали овие ризици, бидејќи таквите инструменти не се применуваат во Република Македонија. Според тоа, Друштвото е изложено на потенцијален ризик од можните флукуации на курсевите на странските валути и нема средства со кои би го намалила истиот.

За да ја намали изложеноста на овој ризик, Друштвото одржува доволна количина на готовина во странска валута на сметка во банка за плаќање на тековните обврски кон добавувачите во странска валута.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Друштвото презема одредени трансакции деноминирани во странска валута. Изложеноста на промена на девизните курсеви се мери во рамките на параметрите на одобрените политики. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странска валута на датумот на известување е како што следува:

	СРЕДСТВА		Во илјади денари ОБВРСКИ	
	31 декември 2019	31 декември 2018	31 декември 2019	31 декември 2018
Состојба во евра	48,211	33,532	304,263	332,611
Состојба во долари	-	-	-	-
Состојба во денари	69,018	115,413	29,307	19,348
Вкупно, бруто	117,229	148,945	333,570	351,959

Следната табела детално ја прикажува анализата на сензитивноста на Друштвото на 10% зголемување и намалување на паричната единица - денарот ("ПЕ") во споредба со соодветна странска валута. 10% претставува стапката на сензитивност која се применува при известување за ризикот од промена на девизните курсеви интерно за потребите на клучниот раководен персонал и истата претставува проценка на раководството за промена на курсот на странската валута со разумна веројатност. Анализата на сензитивност ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странски валути на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странските валути за 10%. Позитивниот износ подолу означува намалување на загубата и останатиот капитал во случај доколку денарот (ПЕ) ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 10%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 10%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Намалување за 10% на ПЕ Во илјади денари		Зголемување за 10% на ПЕ Во илјади денари	
	2019	2018	2019	2018
(Загуба)/Добивка за годината	(25,605)	(29,908)	25,605	29,908

Сензитивноста на Друштвото на странска валута не е значително променета во споредба со претходната година.

Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на каматниот ризик преку кредитите со променлива каматна стапка. Паричните средства во банка се каматносно финансиско средство, но заради незначителните каматни стапки кои ги носи ова средство, истото се смета за некаматносно средство. Друштвото се справува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со кредиторите.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски на крајот на годината е како што следи:

	Во илјади денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Финансиски средства		
<i>Некаматносни :</i>		
Побарувања од купувачи	78,264	89,271
Пари и парични еквиваленти	38,964	59,674
	117,228	148,945
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни :</i>		
Обврски кон добавувачи	250,894	250,884
<i>Променлива каматна стапка:</i>		
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	82,676	101,075
	333,570	351,959

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на извештајот за финансиската состојба. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2 процентни поени, а сите други варијабилни непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2019 би била повисока, односно пониска за 1,654 илјади денари (2018: 2,022 илјади денари). Осетливоста на Друштвото на ризикот од промена на каматните е значително променета за годината која завршува на 31 декември 2019 година како резултат на намалувањето на позајмицата.

Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот кога другата страна нема да ги исполни своите договорни обврски, што ќе резултира со финансиски загуби за Друштвото. Побарувањата од купувачи на Друштвото не се обезбедени со колатерал.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**Управување со кредитниот ризик**

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2019 година е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во илјади денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	52,739	-	52,739
Доспеани, но не оштетени побарувања	25,525	-	25,525
Доспеани и оштетени побарувања	36,006	(36,006)	-
	114,270	(36,006)	78,264

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2018 година е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во илјади денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	80,951	-	80,951
Доспеани, но не оштетени побарувања	8,320	-	8,320
Доспеани и оштетени побарувања	36,004	(36,004)	-
	125,275	(36,004)	89,271

Недоспеани побарувања

Недоспеаните побарувања во износ од 52,739 илјади денари (2018: 80,951 илјади денари) во целост се однесуваат на побарувања по основ на продажби во текот на месец декември 2019 година. Овие побарувања достасуваат за наплата 15 дена по датумот на фактурирањето.

Доспеани, но неоштетени побарувања

Старосната структура на доспеаните, но неоштетените побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2019 и 2018 е како што следи:

	31 декември 2019	31 декември 2018
до 30 дена	13,492	8,086
од 31 до 60 дена	316	-
од 61 до 90 дена	342	147
од 91 до 365 дена	11,375	87
над 365 дена	-	-
	25,525	8,320

Ликвидносен ризик

Крајната одговорност за управување со ризикот на ликвидност е на раководството на Друштвото и на раководството на крајното матично друштво кои имаат изградено соодветна рамка за управување со овој ризик, преку која управуваат со краткорочните и среднорочните средства како и со барањата за управување со ликвидноста. Друштвото управува со ризикот на ликвидност преку обезбедување на доволна количина на резерви на пари да ги исплати обврските кон трети страни. Во секое време, Друштвото може да повлече дополнителни средства од матичното друштво за да го намали понатамошниот ризик на ликвидност.

Најголем дел од обврските кон добавувачи и другите обврски достасуваат во период од 1 до 3 месеци, а кредитите достасуваат во согласност со договорените рокови со матичното друштво.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на финансиските обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните парични текови на финансиските обврски.

Во илјади денари 31 декември 2019						
	Помалку од 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	12-36 месеци	над 36 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачи	25,953	11,554	213,387	-	-	250,894
Обврски по кредити и камати	-	1,534	4,602	12,184	64,356	82,676
	25,953	13,088	217,989	12,184	64,356	333,570

Во илјади денари 31 декември 2018						
	Помалку од 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	12-36 месеци	над 36 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачи	15,892	6,172	228,820	-	-	250,884
Обврски по краткорочен кредит од добавувачи	-	4,599	13,797	36,688	45,991	101,075
Обврски по кредити и камати						
	15,892	10,771	242,617	36,688	45,991	351,959

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- Објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на деривативните инструменти) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

22. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)**

Сметководствена вредност во споредба со објективната вредност

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност на 31 декември 2019 и 2018 година е како што следи:

	31 декември 2019		Во илјади денари 31 декември 2018	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Побарувања од купувачи	78,264	78,264	89,271	89,271
Пари и парични еквиваленти	38,964	38,964	59,674	59,674
	117,228	117,228	148,945	148,945
Финансиски обврски				
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	82,676	82,676	101,075	101,075
Обврски за краткорочен кредит од добавувачи	-	-	-	-
Обврски кон добавувачи	250,894	250,894	250,884	250,884
	333,570	333,570	351,959	351,959

Претпоставки користени при одредување на објективна вредност на финансиски средства и обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата од купувачите и обврските спрема добавувачите не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

23. ДАНОЧЕН РИЗИК

Македонската даночна легислатива е предмет на различни интерпретации и чести измени. Како резултат на тоа, одредени трансакции можат да бидат предмет на даночна контрола од која можат да произлезат дополнителни даноци, казни и камати кои можат да бидат материјални. Документацијата на Друштвото може да биде предмет на даночна и царинска контрола за период од пет години. Според оценките на раководството на Друштвото не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

24. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Поранешен купувач покренала судски спор против Друштвото за неплатени рабати и книжни задолженија во предходните години. Исто така и Друштвото имаше покренето судски спор против истиот купувач. Износот на судскиот спор против Друштвото којшто е стар неколку години е 31,696 илјади денари. На 16 април 2019 беше донесена првостепена одлука во корист на тужителот поранешен купувач за двата судски спорови. На донесената првостепена одлука Друштвото поднесе жалба до судот и судот ја прифати жалбата на Друштвото. Спорот е пак вратен пред Основниот суд. Друштвото направи проценка и постои можност но и веројатност да на крај сепак се изгуби спорот. Согласно на ова, не е признаено и направено резервација во овие финансиски извештаи. Исто така, Друштвото се јавува како тужена страна во други два судски спорови со поранешни вработени во износ од 8,012 илјади денари со вклучена камата и во износ од 1,403 илјади. Друштвото има поднесено жалби по овие спорови.

25. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Во април 2019 година, Друштвото доби пресуда со која што целосно се одбива тужбеното барање на Фруктал Мак а во целост се уважува против тужбеното барање на поранешен купувач на Друштвото. Тужбеното барање на поранешниот купувач не вклучувајќи и камата е во износ од МКД 31.696 илјади. Доставена е жалба на пресудата. Во 2020 предметот е вратен на повторно одлучување кај првостепен суд.

Во Февруари 2020 набавена е опрема за линијата за полнење овошни сокови. Истата сеуште не е монтирана и не е ставена во употреба. Оваа набавка се очекува да има значаен позитивен ефект врз работењето на Друштвото во наредниот период.

Корона вирусот (КОВИД -19) беше потврден од Светската здравствена организација (СЗО) на почетокот на 2020-та година и се рашири глобално, предизвикувајќи нарушување на нормалното функционирање на бизнисите ширум светот. На 18 март 2020 година, Претседателот на Република Северна Македонија прогласи вонредна состојба поради ширењето на Корона вирусот и воведи нови, зголемени анти-епидемиски мерки и рестрикции на територија на целата држава. На датумот на подготвување на Извештајот, во Друштвото не се регистрирани случаи на вработени, заболени од КОВИД -19. Раководството ја смета појавата на ширењето на заразата како некорегиран настан што се случил по датумот на билансот на состојба.

Бидејќи ситуацијата рапидно се развива, практично е невозможно да се направи сигурна, мерлива проценка на потенцијалниот ефект на пандемијата врз финансиските извештаи на Друштвото. Раководството ќе продолжи континуирано да ја следи ситуацијата

ФРУКТАЛ МАК АД, Скопје

**Годишен извештај
за годината што завршува на
31 декември 2019**

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
31 декември 2018

СОДРЖИНА

	Страна
1. Општи информации	3
2. Главни фактори и околности коишто влијаеле на определувањето на работењето на Друштвото	3
2.1 Промени во опкружувањето во чиешто рамки друштвото дејствува	3
2.2 Одговорот на друштвото на промените и нивното влијание	3
3. Политиката на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста во работењето на друштвото	3
3.1 Политика на дивиденди	3
3.2 Управување со ризикот на капиталот	3
3.3 Извори на средства на друштвото	3
3.4 Политиката на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина	4
4. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна	4
4.1 Големи зделки	4
4.2 Зделки со заинтересирана страна	4-5
5. Средствата на друштвото чијашто вредност не е одразена во билансот на состојбата според меѓународните сметководствени стандарди	5
6. Изгледите за идниот развој на друштвото и неговиот деловен потфат	5
7. Активностите во сферата на истражувањето и развојот	5
8. Примања на извршни членови на одборот на директори и управниот одбор	5
9. Примања на неизвршни членови на одборот на директори и членовите на надзорниот одбор	5

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**31 декември 2019***(сите износи се искажани во илјади денари сем ако не е поинаку наведено)***1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Фруктал Мак АД-Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија, со седиште во с. Моране, Студеничани, Скопје.

Мнозински акционер на Друштвото е Фруктал д.д Ајдовшчина од Република Словенија која има 92,53% сопственост на Друштвото. Во 2014 година Фруктал Ајдовшчина ги откупи 29,507 приоритетни кумулативни акции со номинална вредност од 5.11 евра по акција од Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија и истите се конвертираа во обични акции. Во 2018 година Друштвото издаде повик за запишување на акции преку третата емисија на акции во број од 783.000 по цена од 5,11 евра. Фруктал Ајдовштина ги откупи понудените акции и со тоа нивното учество во капиталот на Друштвото се зголеми на 95,92%. Крајно матично друштво е Нектар доо, друштво регистрирано во Република Србија.

Основна дејност на Друштвото е производство и продажба на овошен џус, нектар, и безалкохолни пијалоци од брендот на Фруктал и Нектар. Покрај основната дејност, Друштвото одгледува и обработува свежо овошје.

На 31 декември 2019 година Друштвото има 59 вработени (2018: 57 вработени).

2. ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Во текот на 2019 година Друштвото работеше со добивка, при што е остварена добивка после оданочување во износ од 19.574 илјади денари.

2.1 ПРОМЕНИ ВО ОКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИИШТО РАМКИ ДРУШТВОТО ДЕЈСТВУВА

Постоечката економска криза во Европа, а со тоа во Р. Македонија и земјите во регионот каде најмногу е насочена реализацијата.

2.2 ОДГВОРОТ НА ДРУШТВОТО НА ПРОМЕНЕТЕ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ

Подобрување на економичноста на работењето преку рационализација на набавките и користењето на внатрешните резерви.

3. ПОЛИТИКАТА НА ВЛОЖУВАЊА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА ПОДДРШКА НА УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

Друштвото ги следи трендовите на домашниот пазар, сите промени, сите движења и соодветно се прилагодува преку прилагодување - измена на своите политики на барањата на пазарот.

Континуирано вложува во набавка на најнова опрема, со цел унапредување и успешно работење.

3.1 ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ

Друштвото оваа година оствари позитивен финансиски резултат – добивка. Добивката ќе биде искористена за покривање на акумулираната загуба.

3.2 УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ НА КАПИТАЛОТ

Друштвото управува со својот капитал за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина врз основа на принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

3.3 ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА ДРУШТВОТО

Капиталната структура на Друштвото се состои од долгови, кои ги вклучуваат кредитите, парите и паричните еквиваленти и вкупната главнина која припаѓа на акционерите составена од основна главнина, резерви и акумулирана загуба.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

31 декември 2019

(сите износи се искажани во илјади денари сем ако не е поинаку наведено)

3.4 ПОЛИТИКАТА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, набавките на нетековните средства се финансираат од долгорочни кредити обезбедени преку банки и се најчесто гарантирани од матичното друштво или други друштва на Групацијата.

Показателот на задолженост на крајот на годината е како што следи:

	31 декември 2019	31 декември 2018
Обврски по кредити (долгорочни и краткорочни)	82.669	101.075
Пари и парични еквиваленти	(38.965)	(59.674)
Нето долг	43.704	41.401
Вкупна главнина	256,327	224,769
Нето показател на задолженост	1,17	1,18

4. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

4.1 ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ

Согласно Законот за трговски друштва во кој се дефинира поимот голема зделка и постоење на интерес за деловна соработка Друштвото одржа собрание во Декември 2019 на кое донесе Одлука за склучување зделки со поврзани страни и тоа,

Со Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија како продавач на стоки и услуги во максимална висина 150,000 еур за лиценци и 750,000 еур за репор материјал, и како купувач на стоки и услуги во висина од максимум 470,000 еур.

Со Нецтар, Србија како продавач на стоки и услуги во максимална висина 40,000 еур за лиценци и 1,200,000 еур за репро материјал и друго, и како купувач на стоки и услуги во висина од максимум 260,000 еур.

4.2 ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

Согласно Законот за трговски друштва во кој се дефинира поимот заинтересирана страна со кој се опфатени сите трансакции (вклучувајќи, без ограничување, заем, кредит, залог или гаранција) во која заинтересираната страна е член на орган на управување, односно надзорниот одбор или управителот, вклучувајќи ги и раководните лица, или акционер на друштвото кој заедно со поврзаните лица поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите со право на глас на друштвото или лице кое има овластување да дава упатства на друштвото што се задолжителни, се смета за зделка со заинтересирана страна и се извршува од страна на друштвото во постапка.

Салдата и трансакциите со поврзани страни за годината што завршува на 31 декември 2019 и 2018 година се прикажани во следнава табела:

	Во илјади денари	
	31 декември 2019	31 декември 2018
Продажби на:		
Нецтар, Србија	2,164	12,552
Хеба, Србија	-	2,979
	2,164	15,531
Набавки од:		
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија	38,143	279,357
Нецтар, Србија	29,129	111,496
Хеба, Србија	430	1,040
Југоинспект, Србија		
	67,702	391,893
Трошоци за камата:		

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

31 декември 2019

(сите износи се искажани во илјади денари сем ако не е поинаку наведено)

Фруктал д.д., Ајдовшчина, Словенија	1,872	2,377
	<u>1,872</u>	<u>2,377</u>
Износ што се должи на:		
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија – тековно работење	127,717	141,667
Фруктал доо, Ајдовшчина, Словенија – кредити и камати	82,676	101,219
Нецтар, Србија	81,184	70,800
Хеба, Србија	208	1,040
Југоинспект, Србија	-	-
	<u>291,785</u>	<u>314,225</u>
Износ што се должи од:		
Нецтар, Србија	1,527	1,601
Хеба, Србија	1,711	2,970
	<u>3,238</u>	<u>4,571</u>

Фруктал д.д., Ајдовшчина има 95,92% сопственост над Друштвото. Друштвото набавува сокови и сирупи од Фруктал д.д. Ајдовшчина. Фруктал д.д. Ајдовшчина во текот на 2011 година стана дел од Групацијата Нектар. Во текот на 2012 година Друштвото почна да остварува меѓусебни трансакции со Нектар, Србија преку набавка и продажба на сировини, како и продажба на готови производи.

Друштвото стапува во трансакции со горенаведените поврзани страни врз основа на меѓусебно договорени услови.

5. СРЕДСТВАТА НА ДРУШТВОТО ЧИЈАШТО ВРЕДНОСТ НЕ Е ОДРАЗЕНА ВО БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА СПОРЕД МЕЃУНАРОДНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ

На 31 декември 2019 година сите средства на Друштвото се признаени во билансот на состојбата на Друштвото во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување кои се применуваат во Република Македонија.

6. ИЗГЛЕДИТЕ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО И НЕГОВИОТ ДЕЛОВЕН ПОТФАТ

За 2020 година планирано е зголемување на обемот на продажбата и остварување позитивен финансиски резултат.

7. АКТИВНОСТИТЕ ВО СФЕРАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ

Друштвото нема издатоци за истражување и развој на нови технологии.

8. ПРИМАЊА НА ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И УПРАВНИОТ ОДБОР

Годишните бруто примања (плати и накнади за членство во УО) за 2018 година изнесуваат:

Зоран Ѓуриќ (Претседател на УО и генерален директор)	3.657.471 денари
Јасмина Петрова (Раководител на набавка и член на УО)	918.215 денари
Марјан Хриб (Раководител на план и анализа и член на УО)	944.142 денари

9. ПРИМАЊА НА НЕИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР

Не е вкalkулирана ниту исплатена надокнада во 2019 година за членовите на Надзорниот Одбор.

Генерален директор

Зоран Ѓуриќ



Раководител на финансии

Наташа Пешевска



ЕМБС: 04808240

Целосно име: ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук с.Моране Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2019

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	379.129.843,00			366.261.449,00
2	- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2.392.182,00			2.246.984,00
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	2.392.182,00			2.246.984,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	376.737.661,00			364.014.465,00
10	- - Недвижности (011+012)	237.824.183,00			227.926.066,00
11	- - Земјиште	116.768.631,00			116.791.083,00
12	- - Градежни објекти	121.055.552,00			111.134.983,00
13	- - Постројки и опрема	134.449.360,00			130.718.192,00
14	- - Транспортни средства	3.371.583,00			
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел				4.588.992,00
16	- - Биолошки средства	661.026,00			781.215,00
18	- - Материјални средства во подготовка	431.509,00			
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	216.424.418,00			215.635.349,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	88.185.102,00			62.046.127,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	42.163.175,00			32.499.304,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.234.016,00			623.505,00

40	- - Залихи на недовршени производи и полупроизводи	15.952.341,00	15.940.220,00
41	- - Залихи на готови производи	28.655.977,00	12.798.267,00
42	- - Залихи на трговски стоки	179.593,00	184.831,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	89.274.580,00	93.915.258,00
46	- - Побарувања од поврзани друштва	3.237.997,00	4.571.631,00
47	- - Побарувања од купувачи	75.103.562,00	84.406.337,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи		364.638,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	10.898.694,00	4.539.995,00
50	- - Побарувања од вработените	1.671,00	
51	- - Останати краткорочни побарувања	32.656,00	32.657,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	38.964.736,00	59.673.964,00
60	- - Парични средства	38.964.736,00	59.673.964,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	360.049,00	353.644,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	595.914.310,00	582.250.442,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	256.326.615,00	224.768.579,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	536.639.700,00	536.639.700,00
70	- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	87.607.808,00	75.380.464,00
76	- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	387.495.665,00	392.704.869,00
77	- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	19.574.772,00	5.453.284,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	339.371.673,00	355.243.428,00
82	- - I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	1.260.645,00	1.260.646,00
83	- - Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	1.260.645,00	1.260.646,00
85	- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	64.357.638,00	82.765.193,00
89	- - Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	64.357.638,00	82.765.193,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	273.753.390,00	271.217.589,00

96	- - Обврски спрема поврзани друштва	209.107.294,00	213.514.024,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	41.787.587,00	35.132.011,00
99	- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.082.882,00	302.062,00
100	- - Обврски кон вработените	2.171.158,00	2.003.797,00
101	- - Тековни даночни обврски	1.260.075,00	1.667.808,00
103	- - Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	18.311.085,00	18.453.746,00
108	- - Останати краткорочни обврски	33.309,00	144.141,00
109	- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	216.022,00	2.238.435,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	595.914.310,00	582.250.442,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	404.967.008,00			357.769.002,00
202	- - Приходи од продажба	391.965.004,00			356.481.075,00
203	- - Останати приходи	12.963.092,00			863.534,00
204	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	28.738.487,00			
205	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	44.608.319,00			
206	- - Капитализирано сопствено производство и услуги	38.912,00			424.393,00
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	395.650.476,00			356.995.390,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	259.768.560,00			219.908.194,00
209	- - Набавна вредност на продадените стоки				17.888.916,00
210	- - Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми				160.807,00
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	32.354.702,00			26.201.569,00
212	- - Останати трошоци од работењето	18.850.263,00			13.394.292,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	38.672.248,00			32.576.007,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	24.681.682,00			21.047.757,00

215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.237.961,00	1.779.735,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	10.210.916,00	8.386.862,00
217	- - Останати трошоци за вработените	1.541.689,00	1.361.653,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	14.677.465,00	15.902.360,00
222	- - Останати расходи од работењето	31.327.238,00	30.963.245,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	470.988,00	10.731.830,00
224	- - Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	37.597,00	8.236.101,00
227	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	37.597,00	8.236.101,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва		2.493.614,00
231	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	433.391,00	2.115,00
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	3.528.456,00	4.726.451,00
235	- - Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	2.811.959,00	3.855.781,00
236	- - Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	1.872.406,00	2.377.089,00
237	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	939.553,00	1.478.692,00
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	34.343,00	5.148,00
240	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	649.478,00	865.522,00
243	- - Останати финансиски расходи	32.676,00	
246	- - Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	22.128.896,00	6.778.991,00
250	- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	22.128.896,00	6.778.991,00
252	- - Данок на добивка	2.554.124,00	1.325.707,00
255	- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	19.574.772,00	5.453.284,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	59,00	57,00

258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	19.574.772,00	5.453.284,00
260	- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	19.574.772,00	5.453.284,00
265	- - Вкупна основна заработувачка по акција		3,00
269	- - Добивка за годината	19.574.772,00	5.453.284,00
288	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	19.574.772,00	5.453.284,00
289	- - Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	19.574.772,00	5.453.284,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	- - Набавна вредност на софтвер со лиценца	3.844.864,00			2.959.733,00
611	- - Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	1.452.682,00			712.749,00
612	- - Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	2.392.182,00			2.246.984,00
625	- - Земјишта	116.768.631,00			116.791.083,00
631	- - Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	119.601.374,00			179.175.218,00
632	- - Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	82.474.466,00			61.803.955,00
633	- - Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	81.020.288,00			68.040.235,00
634	- - Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	118.147.196,00			111.134.983,00
643	- - Набавна вредност на компјутерска опрема	32.425.827,00			32.344.770,00
645	- - Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	29.054.244,00			27.755.778,00
646	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	3.371.583,00			4.588.992,00
647	- - Набавна вредност на повеќегодишните насади	1.201.886,00			

648	- - Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	540.860,00	
650	- - Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	661.026,00	
668	- - Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата		281.210,00
671	- - Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата		32.657,00
681	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	496.552.714,00	496.552.714,00
682	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	40.086.986,00	40.086.986,00
690	- - Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)		356.481.075,00
692	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	193.828.974,00	180.780.035,00
693	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	198.136.030,00	162.202.458,00
703	- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	1.721.171,00	538.544,00
704	- - Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	141.300,00	49,00
710	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	10.158.384,00	324.941,00
712	- - Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	762.863,00	324.941,00
716	- - Расходи на продадени производи и услуги		17.888.916,00
717	- - Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	236.073.026,00	201.302.003,00

720	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	2.266.029,00	1.245.459,00
725	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.186.955,00	6.012.290,00
726	- - Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	19.477.930,00	10.935.137,00
727	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	674.131,00	366.237,00
728	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	33.305,00	35.742,00
729	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	738.500,00	
730	- - Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	1.630.951,00	2.130.011,00
731	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	553.432,00	575.532,00
741	- - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	50.750,00	1.361.653,00
744	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	657.314,00	737.811,00
747	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	475.223,00	506.005,00
748	- - Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)		506.005,00
753	- - Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)		117.837,00
756	- - Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	205.359,00	
757	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	653.364,00	509.136,00
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	475.116,00	997.997,00
760	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	358.418,00	384.036,00
761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	670.184,00	656.115,00
762	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	747.813,00	1.446.935,00

765	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.951.062,00	1.998.180,00
766	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	307.484,00	
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	59,00	57,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2060	- 10.32 - Производство на сокови од овошје и зеленчук	405.437.996,00			

Потпишано од:

Natasha Peshevska
natkonsalting@gmail.com
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПРЕДЛОГ

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 15.05.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување на ревидираните годишни финансиски извештаи на

ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

чл.1

Се усвојуваат ревидираните годишни финансиски извештаи за 2019 година на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје изготвени од Друштвото за ревизија Ернест и Јанг Скопје.

чл.2

Ревидираните годишни финансиски извештаи се составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

ПРЕДЛОГ

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 15.05.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување на годишната сметка на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје
за 2019 година

чл.1

Се одобрува Годишната сметка на АД ФРУКТАЛ МАК Скопје за 2019 година според следниве биланси:

1.Биланс на состојба на ден 31.12.2019 г.

2.Биланс на успех на 31.12.2019 г.

чл.2

Се утврдува нето добивка во деловната 2019 година од 19.574.772,00 денари.

чл.3

Нето добивката во деловната 2019 година од 19.574.772,00 денари се распоредува за покривање на загубите од претходните години.

чл.4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

ИЗВЕШТАЈ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА 2019 ГОДИНА

Надзорниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје во 2019 година беше во состав:

- Милован Ранковиќ претседател на Надзорниот одбор,
- Лука Јејич член на Надзорниот одбор и
- Слободан Радун член на Надзорниот одбор

Во согласност со Законот за трговски друштва и Статутот на Друштвото Надзорниот одбор во 2019 година вршеше надзор за работењето на друштвото во текот на 2018 година, како и на работењето во тековната 2019 година.

Во 2019 година Друштвото продолжи со мерките за рационализација и штедење и при тоа оствари вкупен приход од 405.437.996,00 денари , што е зголемување во однос на минатата година за 10,02%.

Ова е резултат на зголеменото производство во текот на годината.

Друштвото се уште се соочува со проблем со ликвидноста поради повеќегодишното работење со загуби и огромниот долг спрема матичното друштво.

Во 2019 година произведени се вкупно 11.477.946,40 л сокови.

Од продажбата на готови производи остварен е приход од 379.502.309,00 денари.

Од продажба на материјали, полупроизводи и отпадна амбалажа остварен е приход од 12.501.607,00 денари.

Од други деловни приходи остварен е приход од 12.963.092,00 денари.

Финансиските приходи во 2019 година изнесуваат 470.988,00 денари.

Друштвото заклучно со 31.12.2018 година има остварено нето добивка од 19.574.772,00 денари што е зголемување во однос на минатата година.

Нето добивката ќе се искористи за покривање на загубите од минатите години.

Во 2019 година Надзорниот одбор одржа 4 седници на кои ги вршеше следниве активности:

-на седницата одржана на 27.02.2019 година со оглед на тоа што членот на Управниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје Илија Видоевски даде неотповиклива оставка истата беше констатирана и за нов член на УО беше избран Марјан Хриб.

-на седницата одржана на 06.03.2019 година донесена е одлука за изплата на еднократна парична награда на претседателот на Управниот одбор во висина од 71.553,00 денари поради зголемениот ангажман во периодот кога еден од членовите на УО даде оставка и поради здравствени причини беше подолго отсутен ;

-на седницата одржана на 11.06.2019 година ги разгледа и усвои редицираните сметководствени извештаи, деловниот и ревизискиот извештај за 2018 година и ја

разгледа и одобри работата на Управниот одбор за 2018 година

-на седницата одржана на 30.12.2019 година донесена е одлука за повторен избор на Зоран Ѓуриќ за член на Управниот одбор на кого му истече претходниот мандат за нов мандат во траење од 4 години и повторно го именуваше за претседател на Управниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје.

Надзорниот одбор на својата седница одржана на 14.04.2020 година ги разгледа ревидираните сметководствени извештаи за 2019 година, деловниот и ревизорскиот извештај за 2019 година и заклучи дека од ревизорскиот извештај се гледа дека сметководствените извештаи ја покажуваат реалната слика на финансиската состојба на ден 31.12.2019 година.

НО нема забелешки на ревизорскиот извештај и поради тоа извештајот на Управниот одбор за работењето на друштвото ФРУКТАЛ МАК АД Скопје го прифати со предложената содржина.

Со оглед на фактот што членот на Надзорниот одбор Слободан Радун почина на 14.03.2019 година овој извештај Надзорниот одбор го донесува со постојните членови на одборот до избор на нов член на Надзорниот одбор кој ќе се изврши на Собранието на Акционери закажано за 15.05.2020 година.

Надзорен одбор:


Претседател на Надзорен одбор

Милован Ранковиќ



член на Надзорен одбор:

Лука Јејич



ПРЕДЛОГ

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје,Собранието на акционери на седницата одржана на ден 15.05.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување извештајот за работењето на членовите на Надзорниот Одбор на
ФРУКТАЛ МАК АД Скоје

чл.1

Се одобрува извештајот за работењето на членовите на Надзорниот одбор на
ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2019 година и тоа:

-Милован Ранковиќ од Србија ул.Шушеока бр.66 Мионица со пасош бр.
008309206-претседател на надзорен одбор;

-Слободан Радун од Србија ,ул.Кисачка бр.37,со пасош бр.005968861-член на
надзорен одбор и

-Лука Јејчич од Словенија. Кидричева улица 025 Ајдовшчина, со пасош
бр.ПБ0968128 -член на надзорен одбор ,

чл.2

Извештајот за работењето на членовите на Надзорниот одбор за 2019 година е
составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФРУКТАЛ
МАК АД Скопје ВО 2019 ГОДИНА

ФРУКТАЛ МАК
Македонско друштво за производство,
продажба и трговија на земјоделски и зеленчук
Бр. 02-М 13.04 20 год.
с. Моравце-Скопје

Управниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје во 2019 година беше во состав:

-Зоран Ѓуриќ претседател на Управниот одбор,

-Илија Видоевски член на Управниот одбор и

-Јасминка Петрова член на Управниот одбор

Во февруари 2019 година членот на Управниот одбор Илија Видоевски си поднесе неотповиклива оставка од функцијата член на УО на Фруктал Мак АД Скопје, па беше именуван нов член на УО на неговото место.

За нов член на УО на Фруктал Мак АД Скопје од страна на Надзорниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје за мандат од 4 години беше именуван Марјан Хриб, по што промената беше запишана и во Централниот регистар на РМ.

Управниот одбор во текот на 2019 година работеше во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва, Статутот на друштвото и останатите позитивни законски прописи и општите акти на Друштвото.

Во 2019 година Управниот одбор одржа 14 седници на кои ги вршеше следниве активности:

-донесе и спроведе одлука за промена на амортизационата стапка кај линијата за концентрати;

-донесе одлука за награда на работникот Раде Лончар во висина од 63.984,00 денари поради залагање во работата и исполнетиот таргет за продажба;

-донесуваше одлуки кои се однесуваат на тековното работење и овластување на претседателот на УО да потпише договор за банкарска гаранција на износ од 7.315,00 евра и да потпише менични изјави и две меници од по 500,00 денари;

-два пати во текот на годината беше донесена и спроведена одлука за промена на актот за систематизација на друштвото;

-беше разгледана и усвоена годишната сметка за 2018 година и беше донесена одлука за свикување на годишно собрание на акционери;

-беше поднесен извештај за работењето на УО на друштвото за 2018 година;

-беше донесена одлука за свикување на собрание на акционери заради донесување на одлука за одобрување зделки со заинтересирана страна и стекнување сопствени акции;

-беше донесена одлука за промена на ХАССП тимот за развој и промена на ХАССП системот;

-беше спроведена постапка за упис во Централниот регистар на РМ на промената на Статутот на друштвото заради усогласување на одредбите од статутот на

друштвото со одредби од Законот за трговски друштва и поради промена на член на Надзорен одбор и член на Управен одбор .

-УО во своето редовно работење донесуваше одлуки за спроведување и усвојување на годишен попис за 2019 година;

-вршеше и други работи утврдени со Закон и со Статутот на друштвото.



Управен одбор:

Претседател на Управен одбор

Зоран Ѓуриќ _____

членови на Управен одбор:

Јасминка Петрова _____

Марјан Хриб _____

ПРЕДЛОГ

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 15.05.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување извештајот за работењето на членовите на Управниот Одбор на
ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

чл.1

Се одобрува извештајот за работењето на Управниот одбор во 2019 година во целост и тоа :

- за работењето на Претседателот на управен одбор Зоран Ѓуриќ од Србија, ул.Коперникова бр.055 Нови Сад со пасош бр.4064534 ,како и

-за членот на Управниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје Марјан Хриб од Скопје, ул.Коста Новаковиќ бр.22/2-6, Аеродром со ембг 0910964450036 и

-за членот на Управниот одбор Јасминка Петрова од Скопје ул.Б.Деспотовски -Шовелъ бр.1 со ембг 1110962455070.

чл.2

Извештајот за работењето на претседателот и членовите на Управниот одбор за 2019 година е составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

Согласно чл.344 од Законот за трговски друштва ФРУКТАЛ МАК АД Скопје ги објавува следните :

Податоци за предложениот кандидат за член на Надзорен одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: АНА РАДУН ЏУРОВИЌ

ДАТУМ И МЕСТО НА РАЃАЊЕ : 29.11.1983 во Нови Сад, Србија

ОБРАЗОВАНИЕ:магистер по економија

РАБОТНО ИСКУСТВО: 16 ГОДИНИ.Од 2004 година до денес е вработена во Нектар ДОО Србија

ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ: Не бил, ниту е член на Надзорен одбор во друго друштво

ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР: Во Хеба ДОО ,Србија

БРОЈ НА АКЦИИ ВО ДРУШТВОТО: НЕМА

БРОЈ НА АКЦИИ ВО ДРУГО ДРУШТВА: НЕМА

ОБВРСКИ И ЗАЕМИ СПРЕМА ДРУШТВОТО: НЕМА

Скопје,14.04.2020 година

ПРЕДЛОГ

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 15.05.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за констирање на оставка на член на Надзорен одбор и
за избор на член на Надзорен одбор

чл.1

Се констатира неотповикливата оставка на членот на Надзорен одбор Лука Јејич од Република Словенија, Кидричева улица 025, Ајдовшчина, со пасош бр.ПБ0968128 издаден од Управна единица Ајдовшчина, заверена под Бр.на ЗАВ.:369/2020 од 08.04.2020 година кај Нотар Лаура Чермељ од Ајдовшчина, Словенија.

чл.2

За член на Надзорниот одбор се избира лицето Ана Радун Џуровиќ од Србија, Нови Сад, Кисачка 037 со пасош на Република Србија број 011615843 издаден од МВР на Република Србија, Нови Сад.

чл.3

Лицето Ана Радун Џуровиќ за член на Надзорниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје се избира за мандат во траење од 4 (четири) години.

чл.4

Членот на Надзорниот одбор ќе ги врши своите надлежности утврдени со Закон и со Статутот на друштвото.

чл.5

Се овластува лицето Ѓуриќ Зоран - претседател на Управниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје да поднесе пријава за бришење на уписот на членот на Надзорниот одбор Лука Јејич од Ајдовшчина, Словенија и за упис на Ана Радун Џуровиќ од Нови Сад, Србија за член на Надзорниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје, во Централниот регистар на РМ.

чл.6

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач:

Согласно чл.344 од Законот за трговски друштва ФРУКТАЛ МАК АД Скопје ги објавува следните :

Податоци за предложениот кандидат за член на Надзорен одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ГОРАН МЕДИЌ

ДАТУМ И МЕСТО НА РАЃАЊЕ : 19.08.1981 во Глина,Хрватска

ОБРАЗОВАНИЕ:магистер по спортски менаџмент

РАБОТНО ИСКУСТВО: 20 ГОДИНИ.Во 2000 и 2001 година вработен како менаџер за малопродажба во Хендлкоенинг Австрија, од 2000 до 2005 година директор на малопродажба во Мега Трејд Србија, од 2005 до 2012 година директор на сектор во ИМТ Груп ДОО Белград, Србија, од 2012 до 2014 година. и од 2014 до денес работи како директор на Фруктал ДОО Ајдовшчина.

Бил избран за потпретседател на управата на Фруктал АД во 2012 година, Словенија.

Од 2014 до денес работи како директор на Фруктал ДОО Ајдовшчина.

ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ: од февруари 2012 до август 2014 потпретседател на управата на Фруктал АД во 2012 година, Словенија.

ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР: Не бил, ниту е член на Надзорен одбор во друго друштво

БРОЈ НА АКЦИИ ВО ДРУШТВОТО: НЕМА

БРОЈ НА АКЦИИ ВО ДРУГО ДРУШТВА: НЕМА

ОБВРСКИ И ЗАЕМИ СПРЕМА ДРУШТВОТО: НЕМА

Скопје,14.04.2020 година

ПРЕДЛОГ

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 15.05.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за констирање на престанок на мандатот на член на Надзорен одбор и
за избор на член на Надзорен одбор

чл.1

Се констатира престанок на мандатот поради смрт на членот на Надзорниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје Слободан Радун од Србија ул.Кисачка 037 Нови Сад со пасош бр.007501837.

чл.2

За член на Надзорниот одбор се избира лицето Горан Медик државјанин на Словенија, со постојано живеалиште во Србија, Стара Пазова, Пере Нинковиќа 48, со пасош на Република Словенија ПБ1370733 издаден од УЕ Ајдовščина.

чл.3

Лицето Горан Медик за член на Надзорниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје се избира за мандат во траење од 4 (четири) години.

чл.4

Членот на Надзорниот одбор ќе ги врши своите надлежности утврдени со Закон и со Статутот на друштвото.

чл.5

Се овластува лицето Ѓуриќ Зоран - претседател на Управниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје да поднесе пријава за бришење на уписот на членот на Надзорниот одбор Слободан Радун од Нови Сад, Србија и за упис на Горан Медик со постојано живеалиште во Србија, Стара Пазова за член на Надзорниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје, во Централниот регистар на РМ.

чл.6

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач:

ПРЕДЛОГ

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје,Собранието на акционери на седницата одржана на ден 15.05.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за избор на овластено ревизорско друштво за 2020 година

чл.1

Се назначува Друштвото за ревизија ЕРНСТ И ЈАНГ -ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ ДОО да изврши економско-финансиска ревизија на финансиските извештаи на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2020 година.

чл.2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

ПРЕДЛОГ

Согласно чл.383 од Законот за трговски друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 15.05.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за измена на Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

чл.1

Се менува членот 29 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, па истиот од сега ќе гласи:

Бројот на гласовите во Собранието изнесува 1.724.530 што е соодветен на вкупниот број на обични акции.

чл.2

Се овластува и задолжува претседателот на Управниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје да изготви и потпише пречистен текст на Статутот на Фруктал Мак АД Скопје во кој ќе ги внесе измените извршени со оваа одлука.

чл.3

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Образложение:

Наведените измени во Статутот на друштвото се вршат заради усогласување на одредбите од Статутот со податоците од акционерската книга.

Скопје, 15.05.2020 г.

Собрание на акционери:

Претседавач:
